

УПАТСТВО КОГА УПРАВИТЕЛОТ Е ПОДНОСИТЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА

Предуслови

Потребно е да имате пристап во апликацијата за Електронско Поднесување на Годишни Сметки.

Потребно е вашиот правен субјект да е внесен во Трговскиот Регистар.

Чекор 1

Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox)

Навиграјте на страната на апликацијата за поднесување на годишни сметки и продолжете кон заштитениот дел (Кликнете на линкот 'Продолжете кон заштитениот дел').

Внесете го вашето корисничко име и лозинка и најавете се во апликацијата.

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАЈАВУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ

● РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ ● Македонски ● English

Систем за централизирано најавување на корисници



Внесете го зашето корисничко име и лозинка за да се најавите на потребниот систем
Доколку не сте регистрирани, можете да се [регистраите овде](#).



Вашето корисничко име:





Вашата лозинка:

Најави се



[ја заборавете вашата лозинка?](#)



Чекор 2	По најавување во апликацијата одете на страната за менаџирање на правни субјекти.																																					
Чекор 3	<p>Страната за менаџирање на правни субјекти содржи преглед на сите ваши правни субјекти.</p> <p>Доколку сакате да додадете нов правен субјект, притиснете го копчето “додади” за да го додадете правниот субјект на кој сте управител.</p>	 <table border="1" data-bbox="840 654 2027 981"> <thead> <tr> <th>ЕМБС</th> <th>Подружница</th> <th>Назив</th> <th>Податоци за сертификатот</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⇒ 05834813</td> <td>1</td> <td>трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06032516</td> <td></td> <td>Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.-Лакочереј</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06039804</td> <td></td> <td>Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06056423</td> <td></td> <td>Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06061206</td> <td></td> <td>Трговско, службно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06088040</td> <td></td> <td>Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06133134</td> <td>1</td> <td>Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИННА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИННА Скопје</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⇒ 06198627</td> <td></td> <td>Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ЕМБС	Подружница	Назив	Податоци за сертификатот	⇒ 05834813	1	трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид		⇒ 06032516		Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.-Лакочереј		⇒ 06039804		Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација		⇒ 06056423		Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип		⇒ 06061206		Трговско, службно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ		⇒ 06088040		Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид		⇒ 06133134	1	Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИННА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИННА Скопје		⇒ 06198627		Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица	
ЕМБС	Подружница	Назив	Податоци за сертификатот																																			
⇒ 05834813	1	трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид																																				
⇒ 06032516		Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.-Лакочереј																																				
⇒ 06039804		Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација																																				
⇒ 06056423		Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип																																				
⇒ 06061206		Трговско, службно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ																																				
⇒ 06088040		Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид																																				
⇒ 06133134	1	Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИННА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИННА Скопје																																				
⇒ 06198627		Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица																																				

<p>Чекор 4</p>	<p>Внесете го ЕМБС-то на правниот субјект и бројот на организациона единица (доколку станува збор за организациона единица) и притиснете го копчето 'Вчитај'.</p> <p>Доколку вашето ЕМБГ (идентификациски број) е во листата на ЕМБГ-а (идентификациски броеви) на управители за тој правен субјект во Трговскиот Регистар, податоците за правниот субјект ќе бидат вчитани.</p> <p>Вашиот идентификациски број можете да го видите во Системот за централизирано најавување на корисници на Преглед > Кориснички профил.</p>	 <p>Листа на правни субјекти со кои управувате</p> <p>Пребарај според ЕМБС или Назив...</p> <ul style="list-style-type: none"> ЕМБС: 06159524 Број на организациона единица: Друштво за производство, услуги и трговија ДЕСИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ЕМБС: 06159532 Број на организациона единица: Заштитно друштво за производство, услуги, транспорт и трговија НИКА МАРКЕТ ММ увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп <p>Додади Промени Избриши</p> <p>Додавање нов субјект</p> <p>1. Податоци за правниот субјект</p> <p>Пополнете ги полињата за ЕМБС и Број на организациона единица (опционално) и изберете Вчитај за да се вчитаат податоците.</p> <p>ЕМБС: <input type="text"/> Број на организациона единица: <input type="text"/></p> <p>Вчитај</p> <p>Назив на правен субјект: Адреса: ЕДБ: Приоритетна дејност:</p> <p>2. Податоци за сертификатот 3. Податоци за сметководителот</p> <p>Зачувај Откажи</p>
<p>Чекор 5</p>	<p>Доколку вашиот ЕМБГ (идентификациски број) не фигурира како ЕМБГ на управител за правниот субјект во Трговскиот Регистар, после второто притискање на копчето 'Вчитај' ќе се појави поле каде што ќе може да внесете нов идентификациски број. За да биде валиден, овој број мора да соодветствува со идентификацискиот број на управителот на правниот субјект кој е внесен во Трговскиот Регистар.</p>	 <p>Додавање нов субјект</p> <p>1. Податоци за правниот субјект</p> <p>Пополнете ги полињата за ЕМБС и Број на организациона единица (опционално) и изберете Вчитај за да се вчитаат податоците.</p> <p>ЕМБС: <input type="text"/> Број на организациона единица: <input type="text"/></p> <p>Идентификациски број: <input type="text"/></p> <p>Вчитај</p> <p>Назив на правен субјект: Адреса: ЕДБ: Приоритетна дејност:</p> <p>2. Податоци за сертификатот 3. Податоци за сметководителот</p> <p>Зачувај Откажи</p>

Чекор 6	<p>По внесување на валиден идентификациски број, притиснете го 'Вчитај' копчето. По притискање на копчето податоците ќе бидат вчитани.</p>	<div data-bbox="987 177 1870 879"> <h3>1. Податоци за правниот субјект</h3> <p> Пополнете ги полињата за ЕМБС и Број на организациона единица (опционално) и изберете Вчитај за да се вчитаат податоците.</p> <p>ЕМБС: <input type="text" value="06159532"/></p> <p>Број на организациона единица: <input type="text"/></p> <p>Вчитај </p> <p>Назив на правен субјект: Заштитно друштво за производство, услуги, транспорт и трговија НИКА МАРКЕТ ММ увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп</p> <p>Адреса: АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 151</p> <p>ЕДБ: 4021006151916</p> <p>Приоритетна дејност: 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун</p> </div>
Чекор 7	<p>Примарниот сертификат е предефиниран за субјектот кој го додавате. Доколку сакате, можете да го замените овој сертификат со друг, под услов истиот да е прикачен во системот за Централизирано Менаџирање на Корисници.</p> <p>Избраниот сертификат ќе биде асоциран со правниот субјект и истиот ќе го користите за поднесување/потпишување годишни сметки за конкретниот субјект.</p>	<div data-bbox="965 975 1899 1310"> <h3>2. Податоци за сертификатот</h3> <p>Сертификат: <input type="text" value="angelv"/> </p> <p>Прегледај </p> <p>Издавач: CN=CA, DC=REAKTIV, DC=IN</p> <p>Датум на издавање: 06.08.2013 14:02:10 Датум на истекување: 06.08.2014 14:02:10</p> </div>

ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВЕН СУБЈЕКТ

<p>Чекор 1</p>	<p>Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox).</p> <p>Навиграјте на страната на решението за Електронско Поднесување на Годишни Сметки и продолжете кон заштитениот дел (Кликнете на линкот 'Продолжете кон заштитениот дел').</p> <p>Внесете го вашето корисничко име и лозинка и најавете се на апликацијата.</p>	
<p>Чекор 2</p>	<p>По најавување во апликацијата одете на страната за менаџирање на правни субјекти.</p>	

<p>Чекор 3</p>	<p>Страната содржи преглед на сите ваши правни субјекти.</p> <p>Доколку имате повеќе правни субјекти во листата, можете да го користите филтерот на правни субјекти за брзо пребарување.</p> <p>Внесете ЕМБС или назив на правниот субјект во полето за филтрирање за да го добиете само потребниот правен субјект.</p>	 <p>Листа на правни субјекти со кои управувате</p> <p>Пребарај според ЕМБС или Назив...</p> <p>ЕМБС: [redacted] Број на организациона единица: [redacted] Друштво за производство, услуги и трговија ДЕСИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица</p> <p>Додади Промени Избриши</p>
<p>Чекор 4</p>	<p>Доколку сакате да ги промените податоци за избраниот правен субјект селектирајте го правниот субјект (кликнете на стрелката пред ЕМБС податокот) и притиснете на копчето 'Промени'.</p>	 <p>Листа на правни субјекти со кои управувате</p> <p>Пребарај според ЕМБС или Назив...</p> <p>ЕМБС: 06159524 Број на организациона единица: [redacted] Друштво за производство, услуги и трговија ДЕСИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица</p> <p>Додади Промени Избриши</p>